

СВЕЗДАТА НА БЕЛОМОРСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА

Со самото стапнување на македонска земја ги почувствував мирисот и топлината на сонцето на македонското поднебје. Сега се чувствувам среќен во татковината и блиску до родното огниште од ѕвездата на беломорскиот дел на Македонија, но истовремено и толку далеку поради забраната на грчката антимакедонска фашистичка и геноцидна политика.

Затоа 50 години ги молев оние кои можеа да одат во Беломорска Македонија, ако некој помине во моето родно село В'мбел, да ми донесе грутка земја и камен, а кога грутката земја ја помиришав, тогаш каменот ми рече:

"Од твоето протерување од родното огниште монархофашистите го срамнија со земјата.

Затоа ти оставам света порака која ќе сведочи за историјата, дека сум темелот на библиска земја Македонија".

Со солзи во очите, болка во душата и длабока љубов врежана за Македонија и македонскиот народ, го замолив да ми дозволи да го расцепам, белки таму ќе го пронајдам распуканото срце на мојата мајка, татко и брат.

И на сите мајки македонски, кои останаа во црнина, за


ГЛАС НА ЈАВНОСТА

оние кои загинаа за национално ослободување на Македонија.

Се сеќавам, како да беше вчера, на трагичните настани кои ги доживевме во виорот на Граѓанската војна во Беломорскиот дел на Македонија во 1948 година, кога така прорекоа наречниците на третата вечер на грчкиот монархофашизам.

Си зедаа за право во името на силата и на државните интереси, судбината да ни ја средат. Не откорнаа од вековните родни огништа, не протераа од Свездата на Белото Море, не турнаа кон далечното, непознатото, во темнината. Но, ние ги поминавме и ги надминавме сите темнини, но во нашите срца го носевме светото библиско име:

Македонија, мајчиниот македонски јазик со нејзиното кирилично писмо. Го доживевме најдолгиот пат во нашето детство, поминавме многу крстопати, расеани поминавме многу крстопати, расеани во многу држави и градови во



КАМЕНОТ - ТЕМЕЛ НА БИБЛИСКА МАКЕДОНИЈА, ЕДИНСТВЕН СПОМЕН КОЈ ОСТАНА ДА СВЕДОЧИ ЗА РОДНОТО МОЕ ОГНИШТЕ С. В'МБЕЛ

туѓина, без мајки и татковци.

Се фативме во костец да бидеме послани како каменот и насекаде бевме препознатливи дека сме Македонци и само Македонци и ништо друго. Но, за чудо на векот, не распарчуваат, не уништуваат, не присвојуваат, ни ја пљачкосуваат историјата, културата, топонимите, едноставно сè ни одземаа, само душата ни остана, но непокорени одново проникавме - воскреснавме, затоа што сме свет народ, библиска земја и лулка на христијанството во Европа.

Затоа во светската цивилизација многу ретко се случува да се величи и да се слави окупатор, како што тоа го прават особено Грците, Бугарите и Албанците, кои немаат историски личности и настани, во однос на Македонија. Затоа народ кој нема своја историја посегнува по туѓа за да стане народ во вистинска смисла на зборот.

Ние сме деца на Сонцето од Кутлеш, на нашите древни прататковци: Филип II Македонски и неговиот син Александар III Македонски, најславните императори и војсководители на Македонската империја, со која го освоија цел свет со својата фаланга.

Како уметник се гордеам што во срцето сум Македонец, патриот, затоа што си ја сакам татковината со нејзиното уставно име - Република Македонија, но во душата сум човек кој не ги мрази другите народи со својата вера, јазик и култура.

**Сократ Лафазановски,
ликовен уметник**

ProMedia

hpstore

ProMedia

...printeri, skeneri, multifunkcionalni uredi,
telefaks aparati, kopiri, ploteri, digitalni kameri...

PRODAŽBA I SERVIS

business partner



tel. 02/ 3215980

ProMedia

ДОСТА МИ Е!

Кога почнав да го пишувам текстот ми навираа идеи од што ми е преку глава.

Како прво, доста ми е од лажниот патриотизам кој го гледам на телевизија кај неколку партиски лидери, кои нè убедуваат дека се за зачувување на уставното име. Одиме во Букурешт со кренато бело знаме... Уште од овде тргнавме со веќе подготвено сменето име... Наместо да тргнеме вооружени со објективни факти, со кои ќе го уништевме грчкото лоби... Ние го имаме најголемиот факт во наша корист.

Поточно еден американски институт направил анализа на ДНК на сите жители на Балканот, од кој јасно се гледа дека речиси сите имаме медитеранска ДНК, што значи дека потекнуваме од Балканов. Речиси сите. Од таа група се издвојуваат Грците, кои имаат субсахарска ДНК, што значи дека немаат никакво нешто заедничко со Балканот, дека немаат ништо заедничко со Македонија! А, единствено заедничко со Александар Македонски е тоа што му служеле како робови. Затоа Америка нè призна под уставното име.

Како второ, бројката на нашите пријатели кои нè признаа под уставно име се зголемува. Признати сме од Соединетите Американски Држави, Руската Федерација, Кина, постојани земји-членки на Советот за безбедност.

ГЛАС НА ЈАВНОСТА

Доколку сега дозволиме промена на името, ќе го урнеме сè она кое до сега сме го граделе.

Како трето, Грција еднаш ја напуштила НАТО алијансата поради кипарското прашање. Кој гарантира дека тоа нема повторно да се повтори. Грција ги погизува човековите правила загарантирани со НАТО договорот, Хелсиншкиот комитет, Европскиот парламент... и не ги почитува судските одлуки од Судот за човекови права во Стразбур.

Како четврто, да бев јас премиер на оваа мала земја веднаш ќе ставев ембарго кон Грција. Ќе ја затворев границата, а за море ќе ги користев албанските пристаништа. Па, ќе видав како Грција ќе комуницира со остатокот од Балканот или Источна Европа. Особено сега кога им почнува летната сезона, на грчките газди ќе им дадев солуција за намалување на даноците, но да излезат на една од грчките телевизии и јавно да побараат да се признае Македонија под уставно име.

И, како петто и последно и исто по значење, ако се искористеа овие аргументи досега ќе бевме признати од Грција под уставно име, ќе бевме членки на НАТО. И немаше да ни се заканува уште едно вето за датум за преговори за Европската унија.

Габриел Мишевски

ПОЧИТУВАН ПРЕТСЕДАТЕЛЕ И ПРЕМИЕРЕ!

Управниот одбор на Организацијата на Децата-бегалци од Егејскиот дел на Македонија од Мелбурн од име на своите членови и симпатизери, од име на сите деца-бегалци, кои живеат во Мелбурн и во Викторија и пошироко во Австралија, а си земаме за право да го делиме мислењето и со целата македонска заедница, зошто зборуваме за многу ви-

тални прашања со кои се соочува цела македонска нација, ја изразуваме нашата благодарност и поддршка за тоа што најпосле во преговорите со Република Грција, во посредство со американскиот претставник Метју Нимиц, се покренала и прашањата за правата на македонското малцинство во Грција и за легитимните права на децата-бегалци и сите

SKY 102,5
radio

други кои на еден или на друг начин и причина ги напуштиле татковите огништа во Егејскиот дел на Македонија, раселувајќи се во Република Македонија и секаде во светот.

Познато ни е дека преговорите со Република Грција, кои по наше мислење воопшто не требаше да почнат, сега израснаа во големо искушение и испит за политичкото раководство на Република Македонија. Токму тие преговори се еден од најголемите апсурди во меѓународните односи, апсурд кој е невиден во меѓународната практика.

Да се преговара за име на една држава која не е нова и која има древна историја и многувековно постоење, е навистина големо меѓународно малтретирање на еден народ кој се докажал дека ги поддржува сите меѓународни процеси за мир, разбирање и просперитет на сите држави и народи во светот.

Иако сите прифаќаат дека преговорите се еднострано наметнати и меѓународно неприфатливи, парадоксот да биде поголем тие станаа меѓународна уцена со која се блокира европската интеграција на Република Македонија.

Господа претседател и премиер, разбирајќи ја Вашата деликатна позиција не сакаме да наметнуваме уште поголем притисок врз Вас, со кој ќе се отежни вашата преговарачка одговорност, меѓутоа сакаме да ве поддржиме во напорите да се најдат правилни норми во преговорите, со кои нема да бидат нарушени интересите на Република Македонија, нејзините граѓани и воопшто целиот македонски народ, вклучувајќи ги тука и Македонците кои поттекнуваат од Егејскиот дел на Македонија, без разлика каде тие денес живеат.

Затоа многу нè израдува фактот што на посредникот Метју Нимиц му се поставија отворените прашања за правата на македонското малцинство во Република Грција и за правата на децата-бегалци и за сите други Македонци кои се родени или потекнуваат од Егејскиот дел на Македонија.

Несакајќи да ги набројваме нерешените и отворени прашања во односите со Република Грција, како што се, националните права, јазикот, културата, религијата, имотните прашања, бидејќи тие вам ви се познати многу повеќе отколку нам, дозволете ни уште еднаш да ве поддржиме и да ве поттикнеме во напорите да ги отворите тие прашања, иако со тоа, како фактор можете да ја влошите македонската позиција во тие преговори, како фактор на едно продолжено македонско достоинство за рамноправност со сите други слободољубиви народи во светот и како фактор на желба Република Македонија да се интегрира во сите европски и светски структури како држава која ги брани своите интереси и интересите на своите граѓани, без да ги нарушува интересите на други држави и народи.

Уште еднаш ви честитаме, ве поздравуваме и ве поддржуваме, со желба да успеете во преговорите со Република Грција и во процесот на македонското европско и светско интегрирање.

На крај, од меѓународниот посредник, претставникот на американскиот Стејт департмент, господинот Метју Нимиц, бараме само едно - да биде реален во преговорите.

Јанко Калинчев, претседател на Организацијата на Децата-бегалци од Егејскиот дел на Македонија од Мелбурн

Рубриците ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.

За прв пат во Македонија!

Британска
диплома од

STAFFORDSHIRE
UNIVERSITY



Британска диплома
Македонска школарина

Можност за трансфер во UK

02/ 20 34 600

admissions@nyus.edu.mk

www.nyus.edu.mk